

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19) Секретаријатот за законодавство при Владата на Република Македонија ја објавува следната:

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

- Правилник за внатрешна организација на Секретаријатот за законодавство
- Правилник за систематизација на работни места во Секретаријатот за законодавство
- Правилник за спроведување на процедури за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните и другите податоци кои се однесуваат на укажувачи и пријави од укажувачи, а применувајќи ги прописите за заштита на личните податоци и заштита на класифицираните информации
- Органограм за внатрешна организација на Секретаријатот за законодавство
- Стратешки план на Секретаријатот за законодавство
- Стратегија за развој на ИКТ во Секретаријатот за законодавство
- Годишен план за работа на Секретаријатот за законодавство
- Буџет на Секретаријат за законодавство
- Годишен план за јавни набавки во Секретаријатот за законодавство
- Годишен план за спречување на корупцијата во Секретаријатот за законодавство
- Извештај за спроведување на Годишен план за работа на Секретаријатот за законодавство
- Завршна сметка
- Информации во врска со јавни набавки
- Информации за обуки и проекти реализирани од страна на Секретаријатот за законодавство
- Информации за предмети доставени до Секретаријатот за законодавство на мислење
- Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитно внатрешно и надворешно пријавување согласно Законот за заштита на укажувачи
- Список на лица вработени во Секретаријатот за законодавство, службен е-маил и службен телефон
- Транспарентност/Отчетност
- Родова еднаквост

Секретаријатот за законодавство согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија “ бр. 101/19) за службено лице за посредување со информации од јавен карактер ја определи: Даница Медаровска Божиновска.

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага Секретаријатот за законодавство со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Секрета ријатот или да го симнат тука.

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Секретаријатот за законодавство ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје, на e-mail: danica.medarovskaka@sz.gov.mk

Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: (02) 3 228 203.